

Листа на информации од јавен карактер со кои располага Центарот за управување со кризи

- Информации во врска со закони и подзаконски акти објавени во Службен весник, а кои се во надлежност на Центарот за управување со кризи (ЦУК), како и закони кои се во допир со законот за управување со кризи;
 - Информации во врска со сите интерни акти на ЦУК кои не се класифицирани;
- *Уредба за определување на подрачјето што го опфаќаат регионалните центри за управување со кризи;*
- *Уредба за видот на податоците и информациите, начинот и постапката на нивно доставување до ЦУК;*
- *Уредба за знаци за тревожење;*
- *Правилник за формата и содржината на образецот на регистрацијата на инспекторот за управување со кризи и начинот на нејзино издавање и одземање;*
- *Правилник за формата и содржината на образецот и начинот на издавање на одобрение – пропусница за движење и работа во подрачјата зафатени со кризна состојба и начинот на нејзиното издавање;*
- *Останати интерни акти на ЦУК кои не се класифицирани;*
- Информации и податоци за начинот и текот на постапката за засновање на работен однос по разни основи (со или без објавување на јавен оглас);
 - Информации и податоци за начинот и видот на стручно оспособување на вработените во ЦУК (изучување на странски јазици, обука, семинари и др.);
 - Постапка за престанок на работен однос по основ на пензионирање на работници во ЦУК;
 - Постапка за остварување права од работен однос (годишен одмор, платено односно неплатено отсуство);
 - Информации за вид и број на парнични постапки каде во својство на тужена страна се јавува ЦУК;
 - Постапката за јавните набавки во ЦУК, која се спроведува од посебно формиран комисија во министерството за спроведување на јавните набавки согласно законот за јавни набавки;
 - Информации за настани кои можат да го загрозат животот и здравјето на луѓето и материјалните добра со кои располагаат, а кои се доставуваат, обработуваат и користат во Центарот за управување со кризи согласно *Уредбата за видот на податоците и информациите, начинот и постапката на нивно доставување до ЦУК*